



С

НА СОЦИЈ

1830
Službeni vještak
Makedonije

91001 Skopje
Fax 51

СТ

ЈУГОСЛАВИЈА

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ“ излегува во 6
дане на српскохрватски, односно хрватско-
ски, словенечки, македонски, албански и унгар-
ски јазик. – Отгласи според тарифата – Жиро
сметка кај Службата на општествено книго-
водство 60802-603-21943

БЕЛГРАД

БРОЈ 33

ГОД. XL

Цена на овој број е 39 динари. – Претплата за
1984 година изнесува 1.425 динари. Рок за рек-
ламации 15 дена. – Редакција: Улица Јована
Растиса број 1. Пошт. факс 226. – Телефони:
Централа 650-155; Уредништво 651-885;
Служба за претплата 651-732; Телекс 11756

330.

Врз основа на член 70 од Законот за прометот на сто-
ки и услуги со странство („Службен лист на СФРЈ“, бр.
15/77, 17/78 и 5/82), врз основа на согласност од над-
лежните републички и покраински органи, Сојузниот из-
вршен совет донесува

УРЕДБА

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА УРЕДБАТА ЗА ОС- НОВАЊЕ И РАБОТА НА ПРЕТСТАВНИШТВА НА СТРАНСКИ ФИРМИ ВО ЈУГОСЛАВИЈА

Член 1

Во Уредбата за основање и работа на претставниш-
тва на странски фирми во Југославија („Службен лист на
СФРЈ“, бр. 30/77 и 65/82) во член 4 став 2 точка 2 зборови-
те: „и дека обемот на извозот во наредните години ќе се
зголеми“ се бришат.

По став 3 се додава нов став 4, кој гласи:

„На странската фирма од ст. 1 и 2 на овој член може
да и се одобри да врши и извоз на услуги од Југославија.“
Досегашниот став 4, кој станува став 5 се менува и
гласи:

„Со решението со кое на странска фирма и се одобру-
ва основање на претставништво од ст. 1 и 2 на овој член ќе
и се определи обемот на извоз на југословенски стоки ис-
кажан во процент во однос на вкупниот увоз на стоки на
таа странска фирма во Југославија, како и структурата на
извозот на југословенски стоки и услуги.“

Досегашните ст. 5 и 6 стануваат ст. 6 и 7.

Член 2

Во член 5 став 3 зборовите: „3 и 5“ се заменуваат со
зборовите: „3, 4а и 5.“

Член 3

Во член 9 став 2 точка 1 по зборот: „превод“ се дода-
ваат запирка и зборовите: „односно друга исправа според
прописите на односната земја.“

Во точка 4 се додава нов став 2, кој гласи:

„По исклучок од одредбата на став 1 од оваа точка,
Сојузниот секретаријат за надворешна трговија може да
прифати и гаранција од надлежниот орган на земјата од
која е странската фирма, ако гаранцијата гласи на опреде-
лена вредност и ако со домицилното законодавство е
предвидено тој орган да дава гаранции за тие цели.“

По став 2 се додава нов став 3, кој гласи:

„Ако претставништвото го основа странска фирма во
која се здружени повеќе странски фирми, таа е должна да
поднесе, покрај исправите од став 2 на овој член, и доказ
за здружувањето во заедничка фирма.“

Досегашните ст. 3 до 8 стануваат ст. 4 до 9.

Член 4

Во член 12 по став 3 се додава нов став 4, кој гласи:

„Ако претставништвото на странска фирма во рок од
една година од денот на доставувањето на одобрението од

член 10 на оваа уредба не ги поднесе исправите од став 2
на овој член, Сојузниот секретаријат за надворешна трго-
вија може да го укине издаденото одобрение за основање
на тоа претставништво.“

Член 5

Во член 25 став 1 бројот: „30.000“ се заменува со бро-
јот: „100.000“.

Во став 2 зборовите: „1.500 до 30.000 динари“ се заме-
нуваат со зборовите: „10.000 до 50.000 динари“.

Член 6

Во член 26 став 1 бројот: „30.000“ се заменува со бро-
јот: „50.000“.

Во став 2 зборовите: „500 до 3.000“ се заменуваат со
зборовите: „1.000 до 4.000“.

Член 7

Странските фирми чиишто претставништва се осно-
вани во областа на прометот на стоки заради извоз на ју-
гословенски стоки и увоз на стоки во Југославија се
должни работата на своите претставништва да ја усогла-
сат со одредбите од оваа уредба во рок од шест месеци од
денот на нејзиното влегување во сила.

Член 8

Оваа уредба влегува во сила осмиот ден од денот на
објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 238
7 јуни 1984 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Борисав Сребриќ, с. р.

331.

Врз основа на член 28 точ. 2, 3, 4, 8 и 11, член 29 став 1
точка 7 став 2 и член 30 став 8 од Царинскиот закон
(„Службен лист на СФРЈ“, бр. 10/76, 36/79, 52/79, 12/82,
61/82 и 7/84), врз основа на усогласените ставови со над-
лежните републички и покраински органи, Сојузниот из-
вршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ИЗМЕНИ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПРЕДМЕТИТЕ, КОЛИЧЕСТВАТА И ВРЕДНОСТИТЕ НА КОИ ПРИ УВОЗОТ НА СТОКИ СЕ ПРИМЕНУВА- АТ ЦАРИНСКИ ПОВЛАСТИЦИ

1. Во Одлуката за утврдување на предметите, коли-
чествата и вредностите на кои при увозот на стоки се при-
менуваат царински повластици („Службен лист на СФРЈ“,
бр. 37/82, 77/82 и 63/83) во точка 2 зборовите: „350 дина-
ри“ се заменуваат со зборовите: „600 динари“.

2. Во точка 3 зборовите: „100.000 динари“ се заменуваат со зборовите: „165.000 динари“, а зборовите: „170.000 динари“ – со зборовите: „280.000 динари“.

3. Во точка 4 зборовите: „450.000 динари“ се заменуваат со зборовите: „740.000 динари“.

4. Во точка 5 зборовите: „150.000 динари“ се заменуваат со зборовите: „250.000 динари“, а зборовите: „500.000 динари“ – со зборовите: „825.000 динари“.

5. Во точка 6 во одредбата под 28 зборовите: „35.000 динари“ се заменуваат со зборовите: „60.000 динари“.

6. Во точка 7 зборовите: „8.500 динари“ на обете места се заменуваат со зборовите: „15.000 динари“.

7. Во точка 11 во одредбата под 1 зборовите: „65 динари“ се заменуваат со зборовите: „110 динари“.

Во одредбата под 2 зборовите: „65 до 150 динари“ се заменуваат со зборовите: „110 до 250 динари“.

Во одредбата под 3 зборовите: „150 до 400 динари“ се заменуваат со зборовите: „250 до 660 динари“.

Во одредбата под 4 зборовите: „400 динари до 700 динари“ се заменуваат со зборовите: „660 динари до 1.200 динари“.

8. Во точка 14 во одредбата под 2, зборовите: „4.000 динари“ се заменуваат со зборовите: „6.600 динари“, а зборовите: „150 динари“ – со зборовите: „250 динари“.

Во одредбата под 3 алинеја прва зборовите: „1.500 динари“ се заменуваат со зборовите: „3.300 динари“, а зборовите: „500 динари“ – со зборовите: „1.100 динари“.

9. Во точка 15 во одредбата под 28 зборовите: „850.000 динари“ се заменуваат со зборовите: „1.400.000 динари“.

10. Во точка 16 зборовите: „1.500.000 динари“ на обете места се заменуваат со зборовите: „2.500.000 динари“.

Во точка 17 зборовите: „5.000 динари“ на обете места се заменуваат со зборовите: „8.200 динари“.

12. Во точка 18 зборовите: „15.000 динари“ на обете места се заменуваат со зборовите: „25.000 динари“.

13. Во точка 19 зборовите: „350.000 динари“ на трите места се заменуваат со зборовите: „600.000 динари“, а зборовите: „850.000 динари“ на обете места – со зборовите: „1.400.000 динари“.

14. Во точка 20 зборовите: „700.000 динари“ на трите места се заменуваат со зборовите: „1.200.000 динари“, а зборовите: „850.000 динари“ на обете места – со зборовите: „1.400.000 динари“.

15. Во точка 21 зборовите: „1.400.000 динари“ на трите места се заменуваат со зборовите: „2.300.000 динари“, а зборовите: „1.700.000 динари“ на обете места – со зборовите: „2.800.000 динари“.

16. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е.п.бр. 239
15 јуни 1984 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Борисав Сребриќ, с. р.

332.

Врз основа на член 193 став 3 од Законот за девизното работење и кредитните односи со странство („Службен лист на СФРЈ“, бр. 15/77, 61/82, 77/82, 34/83 и 70/83), врз основа на согласност од надлежните републички и покраински органи, на предлог од Народната банка на Југославија Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА НАЈМАЛИОТ ИЗНОС НА ТЕКОВНИТЕ ДЕВИЗНИ РЕЗЕРВИ НА ЈУГОСЛАВИЈА ЗА 1984 ГОДИНА

1. Најмалиот износ на тековните девизни резерви на Југославија за 1984 година се утврдува во износ од 199.680.000.000 динари.

2. Тековните девизни резерви од точка 1 на оваа одлука ги опфаќаат:

1) побарувањата на Народната банка на Југославија во конвертибилни девизи што се наоѓаат на сметките во странство, освен делот од тие побарувања што го сочинуваат постојаните девизни резерви;

2) побарувањата на банките овластени за вршење на платен промет и кредитни работи со странство во конвертибилни девизи, што се наоѓаат на сметките во странство;

3) ефективните странски пари и чекови во касите на Народната банка на Југославија и на банките овластени за вршење на платен промет и кредитни работи со странство.

3. Народната банка на Југославија дел од тековните девизни резерви од точка 2 одредба под 1 на оваа одлука, ќе пласира во странство, водејќи притоа сметка со ангажирањето на тие средства од мајката на тековните девизни резерви да не се загрозува извршувањето на обврските од член 191 на Законот за девизното работење и кредитните односи со странство.

Банките овластени за вршење на работи на платен промет и кредитни работи со странство можат дел од тековните девизни резерви од точка 2 одредба под 2 на оваа одлука, да користат за давање во депозит согласно со член 19 од Законот за плаќањата во конвертибилни девизи („Службен лист на СФРЈ“, бр. 34/83 и 70/83).

4. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е.п.бр. 248
15 јуни 1984 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Борисав Сребриќ, с. р.

333.

Врз основа на член 79 од Законот за мерните единици и мерилата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 9/84), на предлог од Сојузниот завод за мери и скапоцени метали, Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА РОКОВИТЕ ДО КОИ МОЖАТ ДА СЕ УПОТРЕБУВААТ МЕРИЛАТА СО КОИ СЕ ВРШИ МЕРЕЊЕ ВО МЕРНИ ЕДИНИЦИ ШТО НЕ СЕ ПРЕДВИДЕНИ СО ЗАКОНОТ ЗА МЕРНИТЕ ЕДИНИЦИ И МЕРИЛАТА

1. Мерилата што се наоѓаа во употреба пред 18 мај 1984 година, а со кои се врши мерење во мерни единици што не се предвидени со Законот за мерните единици и мерилата, можат да се употребуваат и по 18 мај 1984 година ако ги исполнуваат пропишаните метролошки услови и ако имаат табели што го даваат наспоредниот однос меѓу мерната единица во која мери мерилото и соодветната мерна единица предвидена со Законот за мерните единици и мерилата, под услов, согласно со одредбата од член 53 на овој закон, да не се утврди дека тие мерила повеќе не одговараат на потребите за мерење и на другите услови определени со тој закон.

2. Мерилата што се користат како резервни делови за опрема увезена според договори склучени пред 18 мај 1984 година, со кои се врши мерење во мерни единици што не се предвидени со Законот за мерните единици и мерилата, можат да се употребуваат и по 18 мај 1984 година, ако ги исполнуваат пропишаните метролошки услови и ако имаат табели што го даваат наспоредниот однос меѓу мерната единица во која мери мерилото и соодветната мерна единица предвидена со тој закон.

3. Со денот на влегувањето на оваа одлука во сила престанува да важи Одлуката за определување на рокот до кој во јавен сообраќај ќе можат да се употребуваат ме-

рилата со кои се врши мерење во мерните единици што не се предвидени со Законот за мерните единици и мерилата („Службен лист на СФРЈ”, бр. 70/80 и 55/83).

4. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

Е.п.бр. 249
15 јуни 1984 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Борисав Сребриќ, с. р.

334.

Врз основа на член 4 став 1 точка 4 од Законот за мерките за ограничување на пазарот и на слободниот промет на стоки и услуги од интерес за целата земја („Службен лист на СФРЈ”, бр. 28/75), врз основа на усогласените ставови со надлежните републички и покраински органи, Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ЗАБРАНА НА УПОТРЕБАТА НА ПЧЕНИЦА ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ДОБИТОЧНА ХРАНА И ЗА ИСХРАНА НА ДОБИТОК

1. На организациите на здружен труд што се занимаваат со производство на добиточна храна односно со одгледување на добиток им се забранува за производство на добиточна храна односно за исхрана на добитокот да употребуваат пченица и пченично брашно.

2. По исклучок од одредбата на точка 1 од оваа одлука, Сојузниот секретаријат за пазар и општи стопански работи, во спогодба со Сојузниот комитет за земјоделство, може да одобри пченицата да се користи за исхрана на риби во рибниците, како и пченицата која не е подобна за човечка исхрана поради тоа што значително отстапува од пропишаниот квалитет, да се користи за производство на добиточна храна.

3. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

Е. п. бр. 258
26 јуни 1984 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Јанез Земљарич, с. р.

335.

Врз основа на член 53 точка 8 од Општествениот договор за остварување на политиката за развој на агроиндустрискиот комплекс утврдена со Општествениот план на Југославија за периодот од 1981 до 1985 година („Службен лист на СФРЈ”, бр. 59/82), во соработка со извршните совети на собранијата на републиките и извршните совети на собранијата на автономните покраини, Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ПРОИЗВОДИТЕЛСКИТЕ ПРОДАЖНИ ЦЕНИ ЗА ПЧЕНИЦА ОД РОДОТ НА 1984 ГОДИНА

1. Во Одлуката за производителските продажни цени за пченица од родот на 1984 година („Службен лист на

СФРЈ”, бр. 54/83) во точка 1 став 1 бројот: „17” се заменува со бројот: „22”, бројот: „16” се заменува со бројот: „21”, а бројот: „15” се заменува со бројот: „20”.

Во став 3 бројот: „0,081” се заменува со бројот „0,104”.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

Е. П. бр. 259
26 јуни 1984 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Јанез Земљарич, с. р.

336.

Врз основа на член 55 став 2 од Општествениот договор за остварување на политиката за развој на агроиндустрискиот комплекс утврдена со Општествениот план на Југославија за периодот од 1981 до 1985 година („Службен лист на СФРЈ”, бр. 59/82), во соработка со извршните совети на собранијата на републиките и извршните совети на собранијата на автономните покраини, Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ИЗМЕНИ НА ОДЛУКАТА ЗА ЗАШТИТНИТЕ ЦЕНИ ЗА ПЧЕНИЦА ОД РОДОТ НА 1984 ГОДИНА

1. Во Одлуката за заштитните цени за пченица од родот на 1984 година („Службен лист на СФРЈ”, бр. 54/83) во точка 1 став 1 бројот: „17” се заменува со бројот: „22”, бројот: „16” се заменува со бројот: „21”, а бројот: „15” се заменува со бројот: „20”.

2. Во точка 2 став 1 бројот: „0,081” се заменува со бројот: „0,104”.

3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

Е. п. бр. 260
26 јуни 1984 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Јанез Земљарич, с. р.

337.

Врз основа на член 4 став 1 точка 5 од Законот за мерките за ограничување на пазарот и на слободниот промет на стоки и услуги од интерес за целата земја („Службен лист на СФРЈ”, бр. 28/75), врз основа на усогласените ставови со надлежните републички и покраински органи, Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНА ПРОДАЖБА НА ТРИЦИ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ НА ПЧЕНИЦА

1. Организациите на здружен труд што се занимаваат со преработка на пченица се должни на индивидуалните производители на пченица, на нивно барање, непосредно или преку организациите на здружен труд од кои е купена пченицата, да им продаваат трици во количество од најмалку 10% од пченицата од родот на 1984 година продадена на тие организации.

2. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 261
26 јуни 1984 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател
Јанез Земљарич, с. р.

338.

Врз основа на член 105а став 2 од Законот за основите на системот на цените и за општествената контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 1/80, 38/80 и 21/84), во врска со точка 8 од Одлуката за условите и начинот на формирање на цените и за општествената контрола на цените во 1984 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 23/84), врз основа на соработката со надлежните републички и покраински органи, Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА НАЈВИСОКИТЕ ПРОДАЖНИ ЦЕНИ ЗА МАСЛО ЗА ЈАДЕЊЕ

1. Организациите на здружен труд што произведуваат масло за јадење можат цените за масло за јадење да ги формираат така што највисоките продажни цени да изнесуваат, и тоа за:

	Масло од соја и маслена репка	Масло од сон- чоглед
1) сурово масло за јадење	111,40 дин/kg	122,54 дин/kg
2) рафинирано масло за јадење:		
– во буриња, најмалку од 50 kg (ринфуза)	120,64 дин/kg	135,79 дин/kg
– во лименки и пластична амбалажа, од 3 до 25 литри	126,12 дин/лит.	140,39 дин/лит.
– во стаклени шишиња од 1 литар	127,20 дин/лит.	141,49 дин/лит.
– во стаклени шишиња од 1/2 литар	63,45 дин/1/2 лит.	70,70 дин/1/2 лит.
– во пластични шишиња од 1 литар	128,95 дин/лит.	148,39 дин/лит.
– во пластични шишиња од 3/4 литри	96,65 дин/3/4 лит.	107,50 дин/3/4 лит.
– во пластични шишиња од 1/2 литар	63,82 дин/1/2 лит.	71,60 дин/1/2 лит.

Цените за мешани масла за јадење се формираат сразмерно со учеството на одделни видови масла за јадење во тие мешавини по цените на тие масла од став 1 од редба под 1 на оваа точка.

2. Цените на производите од точка 1 на оваа одлука важат при постојните услови за продажба, како највисоки продажни цени на производителите франко истоварна станица на купувачот. Во цените за рафинирано масло за јадење во пластични шишиња е засметана вредноста на амбалажата, а во цените за сурово масло за јадење и рафинирано масло за јадење во буриња, во стаклени шишиња, во лименки и во пластична амбалажа од 3 до 25 литри не е засметана вредноста на амбалажата. На тие цени се засметува вредноста на амбалажата утврдена со прописите.

3. Организациите на здружен труд што произведуваат масло за јадење и организациите на здружен труд што се занимаваат со промет на масло за јадење (во натамошниот текст: организациите), како и работните луѓе што самостојно вршат дејност со личен труд со средства на трудот во сопственост на граѓаните (во натамошниот текст: иматели на дуќани) можат своите постојни продажни цени за масло за јадење затечено на залихи да ги зголемат, и тоа за:

	Масло од соја и маслена репка	Масло од сон- чоглед
1) сурово масло за јадење	23,90	27,14
2) рафинирано масло за јадење:		
– во буриња, најмалку од 50 kg (ринфуза)	23,90	28,79
– во лименки и пластична амбалажа, од 3 до 25 литри	23,90	28,79
– во стаклени шишиња од 1 литар	23,90	28,79
– во стаклени шишиња од 1/2 литар	11,95	14,40
– во пластични шишиња од 1 литар	23,90	33,79
– во пластични шишења од 3/4 литри	17,93	21,58
– во пластични шишиња од 1/2 литар	11,35	14,40

Организациите на здружен труд што произведуваат масло за јадење можат цените за масло за јадење затечено на залихи да ги зголемат за износите од став 1 на оваа точка.

Организациите на здружен труд што се занимаваат со промет на масло за јадење и имателите на дуќани можат цените на масло за јадење во промет на големо односно на мало, за масло за јадење што е затечено на залихи, да ги зголемат така што на набавната цена да ги засметуваат износите од став 1 на оваа точка.

4. Организациите и имателите на дуќани ќе извршат попис на сите количини залихи на масло за јадење од точка 1 на оваа одлука затечени на 29 јуни 1984 година, како и на сите количини на тие масла што до тој ден им се фактурирани на организациите и на имателите на дуќани од производителите односно добавувачите (стоки на пат).

Разликата во цената од точка 3 став 1 на оваа одлука за сите попишани количини, организациите и имателите на дуќани ќе ја пресметаат и евидентираат во своето книговодство или во друга евиденција, во согласност со прописите, и таа разлика може да се користи во согласност со прописите.

Имателите на дуќани пропишаните количини на производи од точка 1 на оваа одлука ќе му ги пријават на надлежниот орган на чија територија ја вршат дејноста.

5. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е.п. бр. 262
26 јуни 1984 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател
Јанез Земљарич, с. р.

339.

Врз основа на член 36 став 1 точка 3 од Законот за здравствената исправност на животните намирници и на предметите за општа употреба („Службен лист на СФРЈ“, бр. 55/78), Сојузниот комитет за труд, здравство и социјална заштита пропишува

ПРАВИЛНИК

ЗА МЕТОДОТ ЗА ВРШЕЊЕ АНАЛИЗИ И СУПЕРАНАЛИЗИ ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА КОЛИЧИНАТА НА ТЕШКИ МЕТАЛИ (ОЛОВО, БАКАР, ЖЕЛЕЗО И НИКЕЛ) ВО ЖИВОТНИТЕ НАМИРНИЦИ – МАСЛАТА, МАСТИТЕ И МАРГАРИНОТ

Член 1

Анализа и суперанализа на животните намирници – маслото, маста и маргаринот, заради определување на количината на тешки метали – олово, бакар, железо и никел – (во натамошниот текст: тешки метали), се врши по методот пропишан со овој правилник.

Член 2

Определувањето на количината на тешки метали во маслата, мастите и маргаринот се врши по методот на атомска апсорпциона спектрофотометрија (ААС).

Методот од став 1 на овој член е отпечатен како прилог М кон овој правилник и претставува негов составен дел.

Член 3

За вршење на анализи и суперанализи на мостри од масло, масти и маргарин се употребуваат реагенси што мораат да бидат со чистотија „pro analysi“, а водата мора да биде редестилирана.

Член 4

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

08 Бр. 195
1 јуни 1984 година
Белград

Претседател
на Сојузниот комитет за
труд, здравство и социјална
заштита,
д-р Ѓорѓе Јаковлевиќ, с. р.

Прилог М

МЕТОД ЗА ВРШЕЊЕ НА АНАЛИЗИ И СУПЕРАНАЛИЗИ ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА КОЛИЧИНАТА НА ТЕШКИ МЕТАЛИ (ОЛОВО, БАКАР, ЖЕЛЕЗО И НИКЕЛ) ВО ЖИВОТНИТЕ НАМИРНИЦИ – МАСЛАТА, МАСТИТЕ И МАРГАРИНОТ

Принцип

Атомската апсорпциона спектрофотометрија се врши по суво спалување на мострата.

Апаратура и прибор

При примената на атомска апсорпциона спектрофотометрија се употребуваат следните апарати и прибор:

- Атомски апсорпционен спектрофотометар, со корекција за неспецифична апсорпција;
- порцуланско чапче, глазирано, $h = 45 \text{ mm}$ до 50 mm ;
- одмерни садови 5 ml и 10 ml ;
- муфолна печка за спалување;
- електрична грејна плоча;
- сушилица;
- аналитичка вага.

Реагенси

При промената на атомска апсорпциона спектрофотометрија се употребуваат следните реагенси:

- магнезиум-нитрат, 25% раствор – $25 \text{ g Mg (NO}_3)_2$ 2 р. а. да се раствори и дополни со апсолутен етанол до 100 ml .
- апсолутен етанол р. а.;
- хлороводородна киселина 6 М раствор – $496,9 \text{ ml HCl conc. p. a.}$ да се разблажи со редестилирана вода до 1 l .
- металите или солите на метали за подготвување на стандардите се со чистотијата пропишана за ААС (атомска апсорпциона спектрофотометрија);
- азотна киселина $1 + 1$ – да се помеша со иста зафатнина на $\text{HNO}_3 \text{ conc p. a.}$ и редестилирана вода.

Подготвување

Сите лабораториски садови треба да се измијат со азотна киселина $1 + 1$ и да се исплакнат со редестилирана вода.

Ново глазирано порцуланско чапче се подготвува така што во него се спроведува целата постапка за определување, со мостра како за анализа.

Постапка

Во глазираното порцуланско чапче (правилно подготвено за анализа) се одмерува околу $20 \text{ g} \pm 0,1 \text{ g}$ мостра, се додава 1 ml 25% раствор на магнезиум-нитрат во апсолутен етанол и се суши на 105°C , 16 саати во сушилица (ако е во прашање маргарин, сушењето е задолжително), а потоа околу 2 саата на 130°C .

Чапчето се става на електрична грејна плоча и масата постепено се издимува.

Минерализацијата може да се забрза со користење на фитил подготвен од квалитативна филтер-хартија (Whatman No 41 или на неа слична) што полесно ќе се нурне во мострата, ќе се почека да се натопи и потоа внимателно се запалува со мал исечок од филтер-хартија.

Височината на пламенот не смее да биде поголема од 1 cm до 2 cm .

Во двата случаи се води сметка масата да не прска. Се продолжува затоплувањето додека не се јагленоса целата маса. Се пренесува во печка за жарене и, со бавно зголемување на температурата, се жари на $450^\circ\text{C} \pm 10^\circ\text{C}$, 2-4 саати, односно додека пепелот не побели.

Ако по жаренењето, остатокот не е бел, се натупува со вода (неколку капки), се додава 1 ml до 2 ml концентрирана азотна киселина, се покрива со саатно стакло и се загрева на решо околу половина час. По тоа ќе се намали загревањето.

вањето, се открива и бавно се впарува киселината, а потоа загревањето внимателно се засилува. Се става во печка загреано на $100 - 200^{\circ}\text{C}$, внимателно се зголемува температурата до $450^{\circ}\text{C} \pm 10^{\circ}\text{C}$ и се жари околу еден час.

Добиениот остаток се прелива со 2 ml 6M хлороводородна киселина, се загрева, се пренесува во одмерен сад од 10 ml или 5 ml, зависно од бројот на металите и осетливоста на инструментите, и се дополнува со редестилирана вода до ознаката. Добиениот раствор се користи за определување на олово, бакар, железо и никел, според упатството што е дадено со секој апарат. Испитувањето се врши најмалку со три паралелни определувања, со три слепи проби. Слепите проби се изведуваат од самиот почеток на определувањето.

Пресметување

Резултатот се изразува во mg/kg, а се пресметува како просечна вредност на три паралелни определувања, при корекција со просечната вредност од три слепи проби според формулата:

1) ако постои стандардна крива

$$\text{mg/kg метал} = \frac{(a - b) \times V \times 1000}{g}$$

каде што

a — е концентрација на металот во пробата, отчитана од кривата, во mg/ml

b — е концентрација на металот во слепата проба, отчитана од кривата, во mg/ml

V — е зафатнина во која е растворен остатокот по жарењето, во ml

g — е одмерената мостра, во грамови:

2) ако се работи без стандардна крива, а со помош на еден или повеќе стандардни раствори:

$$\text{mg/kg метал} = \frac{(E_{\text{проба}} \times E_{\text{слепа}}) \times C_{\text{стандард}} \times V \times 1000}{E_{\text{стандард}} \times g}$$

каде што

$E_{\text{проба}}$ — е екстинкција на пробата

$E_{\text{слепа}}$ — е екстинкција на слепата проба

$E_{\text{стандард}}$ — е екстинкција на стандардниот раствор чија концентрација е C во mg/ml

V — е зафатнина во која е растворен остатокот по жарењето, во ml

g — е одмерената мостра, во грамови.

Забелешка: Ако добиените резултати на определување отстапуваат од просечната вредност повеќе од 50% за олово и бакар, односно 30% за железо и 40% за никел, испитувањето мора да се повтори.

Прецизност на определувањето

Поради дисперзија на резултатите на пропишаниот метод, се сметаат како исправни и оние моистри што содржат повеќе олово за 50% (односно до 0.15 mg/kg), бакар за 50% (односно до 0.60 mg/kg), железо за 30% (односно до 1.95 mg/kg) и никел за 40% (односно до 0.42 mg/kg) од вредностите пропишани со Правилникот за количините на пестициди и други отровни материи, хормони и антибиотици на микотоксините што можат да се наоѓаат во животните намирници („Службен лист на СФРЈ”, бр. 59/83).

340.

Врз основа на член 115 став 3 од Законот за основните права на воените инвалиди и на семејствата на паднатите борци („Службен лист на СФРЈ”, бр. 68/81 и 41/83), Сојузниот комитет за прашања на борците и воените инвалиди пропишува

ПРАВИЛНИК

ЗА УСЛОВИТЕ ПОД КОИ МОЖЕ ДА ИМ СЕ ОДОБРИ ИСПЛАТА НА ПАРИЧНИТЕ ПРИМАЊА ПО ЗАКОНОТ ЗА ОСНОВНИТЕ ПРАВА НА ВОЕНИТЕ ИНВАЛИДИ И НА СЕМЕЈСТВОТА НА ПАДНАТИТЕ БОРЦИ НА ЛИЦАТА СО ЖИВЕАЛИШТЕ ВО СТРАНСТВО

Член 1

Исплатата на инвалиднина, на додаток за неа и помош од страна на друго лице, на ортопедски додаток и на постојан инвалидски додаток со трансферирање во странство може да му се одобри на странец кој има живеалиште во странство.

Член 2

Исплатата на паричните примања од член 1 на овој правилник со трансферирање во странство на југословенски државјанин или на странец-бивш југословенски државјанин кој има живеалиште во странство може да му се одобри, ако со меѓудржавен договор не е определено поинаку, под услов тоа лице да се иселило од оправдани причини, со оглед на семејните и материјалните прилики и да не е осудено со правносилна судска пресуда на казна затвор за кривични дела против основите на социјалистичкото самоуправно општествено уредување и безбедноста на Социјалистичка Федеративна Република Југославија и за кривични дела против стопанството и единството на југословенскиот пазар односно против него да не се води кривична постапка за тие дела, како и под услов во странство да не дејствува против уставниот поредок на СФРЈ и против интересите на народите и народностите на Југославија.

Член 3

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

Бр. 546

11 мај 1984 година
Белград

Претседател
на Сојузниот комитет за прашања на борците и воените инвалиди,
Јовко Јовковски, с.р.

341.

Врз основа на член 33 став 1 од Законот за мерните единици и мерилата („Службен лист на СФРЈ”, бр. 9/84), директорот на Сојузниот завод за мери и скапоцени метали пропишува

ПРАВИЛНИК

ЗА МЕТРОЛОШКИТЕ УСЛОВИ ЗА МЕРИЛА НА МАСА - ВАГИ ЗА МЕРЕЊЕ НА ВОЗИЛА ВО ДВИЖЕЊЕ

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ

Член 1

Со овој правилник се пропишуваат метролошките услови за мерила на маса - ваги за мерење на возила (шински и друмски) во движење (во натамошниот текст: ваги).

Метролошките услови од став 1 на овој член се означуваат скратено со ознака MUS-(3;4)/2.

Член 2

Вагите се наменети за:

- 1) мерење на нафта и нафтени деривати, јаглен, руда, шеќерна репка, чакал и сличен материјал (вага со класа на точност III /0,1 или со класа на точност III /0,2);
- 2) мерење на основното оптоварување на возилото, и за контролно мерење заради издвојување на преоптоварените возила, како и за примена на тарифата на превозот (вага со класа на точност III /2).

Член 3

Под ваги, во смисла на овој правилник, се подразбираат мерилата на маса што служат за определување на масата на возилото под влијание на силата на гравитацијата (земјина тежа) врз таа маса, кога возилото се движи преку приемникот на оптоварувањето.

Член 4

Вагите можат да бидат:

- 1) ваги за мерење на масата:
 - а) на неповрзаните шински возила во движење;
 - б) на поврзаните шински возила во движење
 - 2) ваги за мерење на масата на друмските возила во движење.
- Вагите од став 1 на овој член можат да ја мерат масата на возилата:
- а) со мерење на одделни осни оптоварувања;
 - б) со мерење на вкупната маса на возилото.

Член 5

Вагите мораат да бидат конструирани така што на нив да може да се мери и масата на возилото или на осните оптоварувања во мирување.

Зависно од бројот на поделоците, кога е во прашање статичко мерење, вагите се делат во класи на точност според следната табела:

Класа на точност	Број на поделоци	
	најмал	најголем
III	> 500	5000
III	100	500

Член 6

Вагите мораат да бидат конструирани така што во нормални услови на нивно користење да се обезбеди непроменливост на метролошките услови пропишани со овој правилник.

Член 7

Наведените изрази, во смисла на овој правилник, ги имаат следните значења:

- 1) вредност на поделокот d (во натамошниот текст: поделок), е вредноста изразена во единица на маса и ја претставува разликата на две последовни прекинувачки покажувања;
- 2) опсег на мерењето на вагата е подрачјето на мерењето ограничено со најмала маса (во натамошниот текст: Min мерење) и со најголема маса (во натамошниот текст: Max мерење) што може да се мери и во кое грешките на мерењето се во границите дозволени со овој правилник;
- 3) нулева положба е подрачјето во кое покажувачот на рамнотежата мора да се наоѓа пред почетокот на мерењето кога на приемникот на оптоварувањето нема оптоварување;

4) точност при прегледот на вага со тегови е сложување на резултатите помеѓу едно мерење и точната вредност на мерената маса;

5) точност при прегледот на вага со возила во движење (динамичко мерење) е разликата помеѓу покажувањето на вагата при мерење на масата на возилото во движење и при мерење на масата на исти возила во мирување (статичко мерење);

6) сигурност на покажувањето на масата на вага е меѓусебната усогласеност на резултатите од мерењето при повторени мерења на иста маса во непроменети услови;

7) осетливоста на вагата се изразува со количник на промената на покажувањето на вагата и на масата на додатоците што ја предизвикаат таа промена;

8) грешка поради заокружување кај прекинувачкиот покажувач е разликата помеѓу вредноста што ја покажува прекинувачкото покажување и вредноста што би се добила покажувањето да е непрекинувачко и може да изнесува најмалку 0,5 поделоци;

9) возила во движење се друмските и шинските возила.

II. СВОЈСТВА НА КОНСТРУКЦИЈАТА

Член 8

Кога вага за мерење на масата на возилото во движење се користи и како вага со неавтоматско функционирање, таа мора да ги исполни сите услови во поглед на конструкцијата што се однесуваат на ваги со неавтоматско функционирање.

Член 9

Вагите за мерење на поврзани возила во движење мораат да се постават на рамен дел на пруга односно на коловоз и наклонот не смее да биде поголем од 2% зависно од должината на композицијата што се мери, ако производителот на вагата не пропишал поинаку.

Член 10

Приемникот на оптоварувањето на вагата за мерење на поврзани возила во движење мора да биде оддалечен од кривини, свртници и вкрстувања најмалку за должината на композицијата што се мери, ако производителот на вагата не пропишал поинаку.

Член 11

Брзината на движењето на возилата што се мерат мора да биде константна и не смее да биде поголема од 10 km/h. Ако брзината на возилата е поголема од соодветната најголема брзина за таа вага, податокот на мерењето не смее да се искаже или смее да се искаже но со посебно предупредување дека условите за мерење не одговараат на пропишаните.

Член 12

Масата на возилата смее да се мери само при влечење на возилата.

Член 13

Вагите за мерење на неповрзани возила мора да ги исполнуваат метролошките услови за вградување – MUS.M-(3;4)/1, објавени во Правилникот за метролошките услови за мерила на маса со неавтоматско функционирање, со класа на точност III и III („Службен лист на СФРЈ”, бр. 55/82).

Член 14

Вагите за мерење на возила во движење со течен материјал мораат да имаат приемник на оптоварување на кој можат истовремено да се измерат сите осни оптоварувања на возилата односно целото возило.

Член 15

Уредот за контрола на исправноста на работата може да биде со полуавтоматско или автоматско дејствување, и тоа:

- 1) на аналогниот дел во вид на контролен (испитен) број на 80% до 95% од Мах мерење и може да отстапи најмногу два поделока од назначената вредност;
- 2) на дигиталниот – електронски дел со покажувачите и сигнализацијата ако грешката сама по себе не е јасна и забележлива.

III. МЕТРОЛОШКИ СВОЈСТВА

Член 16

Под граници на дозволени грешки (во натамошниот текст: ГДГ), во смисла на овој правилник, се подразбираат ГДГ при испитување на типот, при првиот преглед и периодичниот преглед, и тоа:

- 1) ГДГ при преглед на теговите со класа на точност M_1 (статичко испитување);
- 2) ГДГ при преглед со возила во движење (динамичко испитување).

Член 17

ГДГ на нулева положба изнесува $\pm 0,25$ од поделокот за неоптоварена вага кај која покажувачот мора да биде претходно доведен во нулева положба односно мора да биде извршена корекција на отстапувањето од нула.

Член 18

ГДГ за ваги со класа на точност (III) , за точност изнесуваат при статичко испитување кај ваги со класа на точност (III) :

- 1) $\pm 0,5$ поделок од вредноста на M_{in} мерење до 500 поделоци, вклучувајќи го и 500-иот поделок;
- 2) ± 1 поделок за оптоварување преку 500 поделоци до 2000 поделоци, вклучувајќи го и 2000-иот поделок;
- 3) $\pm 1,5$ поделок за оптоварување преку 2000 поделоци.

Член 19

ГДГ за ваги со класа на точност (III) , за точност изнесуваат при статичко испитување кај ваги со класа на точност (III) :

- 1) $\pm 0,5$ поделок од вредноста на M_{in} мерење до 50 поделоци, вклучувајќи го и 50-иот поделок;
- 2) ± 1 поделок за оптоварување преку 50 поделоци до 200 поделоци, вклучувајќи го и 200-иот поделок;
- 3) $\pm 1,5$ поделок за оптоварување преку 200 поделоци.

Член 20

Условите од чл. 18 или 19 кај покажувачкиот уред со прекинувачко покажување мора да се применат врз резултатите од мерењето претходно корегирани за грешката на заокружувањето.

Апсолутната вредност на условите пропишани со чл. 18 или 19 на овој правилник може да се зголеми за 0,2 од поделокот.

Член 21

ГДГ за сигурност е еднаква со апсолутната вредност на ГДГ при дадено оптоварување пропишани во чл. 18 или 19 на овој правилник, кај прекинувачкото покажување, а резултатите на мерењето претходно мораат да се коригираат за грешката на заокружувањето.

Член 22

ГДГ на главниот издвоен дел на вагата изнесува 0,7 од ГДГ пропишани во чл. 18 или 19 на овој правилник.

Член 23

ГДГ при враќање на покажувачот на нула изнесува најмногу 0,5 од поделокот.

Член 24

Ако вагата има повеќе покажувачки уреди разликата на нивните меѓусебни покажувања не смее да биде поголема од апсолутната вредност на ГДГ пропишани во чл. 18 или 19 на овој правилник.

Член 25

ГДГ при преглед на неповрзаните шински возила во движење се еднакви со дозволените грешки од чл. 18 или 19 на овој правилник зголемени за 0,5 од поделокот.

Член 26

ГДГ при преглед на поврзани возила во движење за композиција изнесува:

- 1) $\pm 0,5 \sqrt{n}$ во проценти од масата на композицијата, каде што n е бројот на шинските возила во композицијата, за композиции од 4 до 25 шински возила;
- 2) $\pm 0,1\%$ од масата на композицијата за композиции преку 25 шински возила.

Член 27

ГДГ при преглед на поврзани возила во движење за одделни возила изнесува $\pm 0,2\%$ од Мах мерење на вагата.

Член 28

ГДГ при преглед на поврзани возила во движење кај вагите за мерење на осно оптоварување изнесува $\pm 2\%$ од големината на основото оптоварување.

Член 29

Вагата мора да ги исполнува условите пропишани со овој правилник при:

- 1) промена на температурата од -10°C до $+40^\circ\text{C}$, со тоа што промената на температурата не е поголема од 5°C на час. Ако температурниот опсег отстапува од наведениот, мора да биде назначен на вагата и не смее да биде помал од 30°C ;
- 2) промена на напонот на изворот на електрична енергија од -15% до $+10\%$ од номиналната вредност;
- 3) промена на фреквенцијата $\pm 2\%$ од номиналната вредност.

Член 30

При промена на температурата за 5°C покажувачот на покажувачкиот уред, кој претходно е доведен во нулева положба, не смее да го промени покажувањето за повеќе од 1 поделок.

Член 31

Вредноста на M_{in} мерење за поединечно мерење на возила во движење изнесува 40% од Мах мерење, при мерења кај кои ГДГ има вредност пропишана во член 25 на овој правилник.

IV. НАТПИСИ И ОЗНАКИ

Член 32

Натписите и ознаките мораат да бидат испишани на еден од јазиците и писмата на народите односно народностите на Југославија.

Натписите и ознаките мораат да бидат јасни, добро видливи во работни услови и испишани така што да можат да се избришат или симнат.

Член 33

Натписите и ознаките мораат да бидат групирани на видно место на вагата или на натписната плочка и мораат да ги содржат следните податоци:

- 1) фирма односно назив или знак на производителот;
- 2) тип на вагата;
- 3) сервиски или фабрички број со годината на производството;
- 4) опсег на мерењето од _____ до _____ или Min _____ Max _____;
- 5) поделок $d \approx$ _____;
- 6) класа на точност (класа на точност при статичко мерење преку процентуалниот износ на дозволената грешка при динамичко мерење);
- 7) службена ознака на типот за ваги за кои е извршено испитувањето на типот;
- 8) температурен опсег, ако е поинаков од опсегот -10°C до $+40^{\circ}\text{C}$;
- 9) напон и фреквенција на електричниот приклучок.

Член 34

Натписите: опсег на мерењето (Min _____, Max _____) и поделок (d) мораат да бидат испишани во непосредна близина на покажувачкиот уред.

Во непосредната близина на покажувачот на масата, како и при печатењето на вредноста на масата мора да се наоѓа ознака на единицата за маса.

На вагите мора да биде назначена вредноста на контролниот број.

V. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 35

Вагите што се наоѓаат во употреба и вагите произведени до 1 јули 1984 година, можат да се поднесуваат на преглед и жигосување ако ги исполнуваат условите во поглед на ГДГ пропишани со овој правилник.

Член 36

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 0404-481-2/2
29 мај 1984 година
Белград

Директор
на Сојузниот завод за мери и
скапоцени метали,
Милисав Воичиќ, с. р.

342.

Врз основа на чл. 22 и 32 став 1 и член 66 став 1 точка 15 од Законот за Народната банка на Југославија и за единственото монетарно работење на народните банки на републиките и народните банки на автономните покраини („Службен лист на СФРЈ“, бр. 49/76, 41/81 и 26/84), во согласност со Сојузниот извршен совет, Советот на гувернерите донесува

ОДЛУКА

ЗА КАМАТНИТЕ СТАПКИ НА ПЛАСМАНИТЕ ОД ПРИМАРНАТА ЕМИСИЈА

1. Народните банки на републиките и народните банки на автономните покраини (во натамошниот текст: народните банки), на пласманите од примарната емисија пресметуваат и наплатуваат камата по стапките и на

чинот што се предвидени со оваа одлука, ако со сојузен пропис не е определено поинаку.

2. Народните банки, на пласманите од примарната емисија наплатуваат од банките камата по стапка од 34% годишно.

По исклучок од одредбата на став 1 од оваа точка, народните банки наплатуваат камата:

- 1) по стапка од 21% годишно – на пласманите за работи на извозот на стоки и услуги;
- 2) по стапка од 23% годишно – на пласманите за производство, сезонски залихи и пазарни стокосни резерви на земјоделски и прехранбени производи;
- 3) по стапка од 25% годишно – на пласманите за залихи на јаглен, увоз на сировини и репродукциони материјали, продажба односно купување на домашна опрема и бродови во земјата и за кредитирање на граѓаните врз основа на продажба на девизи.

Одредбата под 1 од став 2 на оваа точка се применува и на пласманите што народните банки и ги даваат на Југословенската банка за меѓународна економска соработка.

3. На износот на пласманите од точка 2 на оваа одлука, што не е вратен во договорениот рок, народните банки наплатуваат затезна камата по стапка од 45% годишно. Камата по стапка од 45% годишно народните банки наплатуваат и на износот на користените средства од примарната емисија за кој надлежниот орган ќе утврди дека банката го користела без основ во прописите.

4. Обновувањето на пласманот и продолжувањето на рокот за враќање на пласманот се смета, во смисла на оваа одлука, како нов пласман.

5. Каматата на пласманите од примарната емисија се пресметува и наплатува тримесечно наназад, односно при конечната наплата на користените средства од примарната емисија кога таа наплата се врши пред истекот на тримесечниот период.

По исклучок од одредбата на став 1 од оваа точка, каматата за купување на хартии од вредност се пресметува однапред за време од денот на купувањето до рокот на втасаноста на хартиите од вредност. Пресметка на каматата за купување на хартии од вредност се врши со примена на каматната сметка на маса.

6. При пресметувањето на каматата на пласманите од примарната емисија се применува системот на пресметка по кој месецот и годината се сметаат според календарските денови.

7. Народните банки во договорите за користење на примарната емисија, почнувајќи од денот на влегувањето во сила на оваа одлука, ќе предвидат одредба за променливост на каматните стапки во согласност со промените на каматните стапки на пласманите од примарната емисија што ќе ги утврди Советот на гувернерите.

На средствата од примарната емисија што банките и Југословенската банка за меѓународна економска соработка ги искористиле кај народните банки до денот на влегувањето во сила на оваа одлука, народните банки ќе наплатуваат редовна камата по стапката по која тие средства се искористени.

8. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката за каматните стапки за купување хартии од вредност и на кредитите од примарната емисија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 4/82, 32/82, 60/82, 4/83, 36/83 и 54/83).

9. Оваа одлука влегува во сила на 1 јули 1984 година.

О. бр. 35
8 јуни 1984 година
Белград

Претседател
на Советот на гувернерите
гувернер
на Народната банка на Југославија,
Радован Макиќ, с. р.

343.

Врз основа на член 7 став 2 во врска со член 17 став 7, член 22 и со член 66 став 1 точка 15 од Законот за Народната банка на Југославија и за единственото монетарно работење на народните банки на републиките и народните банки на автономните покраини („Службен лист на СФРЈ”, бр. 49/76, 41/81 и 26/84), во согласност со Сојузниот извршен совет, Советот на гувернерите донесува

ОДЛУКА

ЗА НАДОМЕСТ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ЗАДОЛЖИТЕЛНАТА РЕЗЕРВА ЗА ОДРЖУВАЊЕ НА ДНЕВНАТА ЛИКВИДНОСТ НА БАНКИТЕ И НА ДРУГИ ФИНАНСИСКИ ОРГАНИЗАЦИИ

1. Банките и други финансиски организации (во натамошниот текст: банка) што ги користат средствата на задолжителната резерва за одржување на својата дневна ликвидност се должни на Народната банка на Југославија да и платат по 0,15% за секој ден на користениот износ на средства за задолжителната резерва.

Надоместот од став 1 на оваа точка банката го пресметува и го плаќа месечно. Пресметката на надоместот заедно со налогот за уплата на надоместот банката ја поднесува до Службата за општествено книговодство до 10-ти во месецот за претходниот месец, истовремено со поднесување на пресметката на задолжителната резерва.

Пресметката на надоместот која се составува во смисла на став 2 од оваа точка, банката ѝ ја доставува и на народната банка на републиката, односно на народната банка на автономната покраина, која врши контрола на таа пресметка.

2. Како банки, во смисла на оваа одлука, се сметаат основната банка и здружената банка, основани во смисла на Законот за основите на кредитниот и банкарскиот систем („Службен лист на СФРЈ”, бр. 2/77, 59/81 и 9/84).

Како други финансиски организации, во смисла на оваа одлука, се сметаат финансиските организации од член 16 став 7 на Законот за Народната банка на Југославија и за единственото монетарно работење на народните банки на републиките и народните банки на автономните покраини.

3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

О. бр. 36
8 јуни 1984 година
Белград

Претседател
на Советот на гувернерите
гувернер
на Народната банка на Југославија,
Радован Микиќ, с. р.

344.

Врз основа на член 65 од Законот за Народната банка на Југославија и за единственото монетарно работење на народните банки на републиките и народните банки на автономните покраини („Службен лист на СФРЈ”, бр. 49/76, 41/81 и 26/84) и член 3 став 2 од Уредбата на Контниот план и за билансите за банките („Службен лист на СФРЈ”, бр. 23/77 и 26/78), по претходно прибавеното мислење од

Здружението на банките на Југославија, Советот на гувернерите донесува

ОДЛУКА

ЗА ДОПОЛНЕНИЈА НА ОДЛУКАТА ЗА АНАЛИТИЧКИТЕ СМЕТКИ ВО КОНТНИОТ ПЛАН ЗА БАНКИТЕ

1. Во Одлуката за аналитичките сметки во Контниот план за банките („Службен лист на СФРЈ”, бр. 36/77, 57/78, 29/80, 21/81, 38/81, 15/82, 32/82, 64/82, 8/83 и 32/83) во Планот на аналитичките сметки во Контниот план за банките, кој претставува составен дел на таа одлука, се вршат следните дополненија:

1) во точка 37 по аналитичката сметка 3402, се додава нова аналитичка сметка 3403, која гласи:

„3403 - Побарувања во девизи од ОЗТ од стопанската дејност за користени кредити за рефинансирање по Кредитната спогодба за 1983”;

2) по точка 37 се додаваат нови точ. 37а, 37б, 37в и 37г, кои гласат:

„37а) сметка 341 - Побарувања по долгорочни кредити во девизи од СИЗ од стопанската дејност

3410 - Побарувања по долгорочни кредити во девизи од СИЗ од стопанската дејност

3411 - Побарувања по долгорочни кредити во девизи од СИЗ од стопанската дејност за обртни средства

3413 - Побарувања во девизи од СИЗ од стопанската дејност за користени кредити за рефинансирање по Кредитната спогодба за 1983 година

3419 - Други побарувања по долгорочните кредити во девизи од СИЗ од стопанската дејност;

37б) сметка 342 - Побарувања по долгорочни кредити во девизи од ОЗТ од општествената дејност

3420 - Побарувања по долгорочни кредити во девизи од ОЗТ од општествената дејност за основните средства

3421 - Побарувања по долгорочни кредити во девизи од ОЗТ од општествената дејност за обртни средства

3423 - Побарувања во девизи од ОЗТ од општествената дејност за користени кредити за рефинансирање по Кредитната спогодба за 1983 година

3429 - Други побарувања по долгорочните кредити во девизи од ОЗТ од општествената дејност”;

„37в) сметка 343 - Побарувања по долгорочни кредити во девизи од СИЗ од општествената дејност

3430 - Побарувања по долгорочни кредити во девизи од СИЗ од општествената дејност

3433 - Побарувања во девизи од СИЗ од општествената дејност за користени кредити за рефинансирање по Кредитната спогодба за 1983 година”.

„37г) сметка 344 - Побарувања по долгорочни кредити во девизи од ОПЗ

3440 - Побарувања по долгорочни кредити во девизи од ОПЗ

3443 - Побарувања во девизи од ОПЗ за користење на кредити за рефинансирање по Кредитната спогодба за 1983 година”;

3) во точка 38 по аналитичката сметка 3453 се додава нова аналитичка сметка 3454, која гласи:

„3454 - Побарувања во девизи од банките и од други финансиски организации за користени кредити за рефинансирање по Кредитната спогодба за 1983 година”.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

О. бр. 39
7 јуни 1984 година
Белград

Претседател
на Советот на гувернерите,
гувернер
на Народната банка на Југославија,
Радован Микиќ, с. р.

345.

Врз основа на член 66 став 1 во врска со член 65 став 2 од Законот за пензиското и инвалидското осигурување на воените осигуреници („Службен лист на СФРЈ”, бр. 32/78), Собранието на Заедницата за социјално осигурување на воените осигуреници донесува

ОДЛУКА

ЗА УСОГЛАСУВАЊЕ НА ПЕНЗИИТЕ СО ДВИЖЕЊЕТО НА ПРОСЕЧНИТЕ ЖИВОТНИ ТРОШОЦИ

1. Старосните, инвалидските и семејните пензии, усогласени по чл. 64 и 65 став 1 од Законот за пензиското и инвалидското осигурување на воените осигуреници, се усогласуваат со движењето на просечните животни трошоци во Социјалистичка Федеративна Република Југославија така што, почнувајќи од 1 јули 1984 година, се зголемуваат за 10% од пензиите исплатени за месец јуни 1984 година.

2. Вкупниот износ на пензијата и на додатокот кон пензијата на носители на „Партизанска споменица 1941”, на лицата одликувани со Орден на народен херој и на борците од Шпанската националноослободителна и револуционерна војна од 1936 до 1939 година не може да го надмине износот на највисокиот месечен личен доход на функционер во федерацијата од претходната година.

3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

Бр. 30-1
22 јуни 1984 година
Белград

Собрание на Заедницата за
социјално осигурување на
воените осигуреници

Претседател
на Претседателството,
Рахмија Кадениќ, с. р.

346.

Врз основа на член 24 од Законот за додатокот на деца и за други форми на детска заштита на децата на воените осигуреници („Службен лист на СФРЈ”, бр. 58/76), во согласност со сојузниот секретар за народна одбрана, Собранието на Заедницата за социјално осигурување на воените осигуреници донесува

ОДЛУКА

ЗА ИЗНОСОТ НА ДОДАТОКОТ НА ДЕЦА НА ВОЕНИТЕ ОСИГУРЕНИЦИ

1. На воен осигуреник кој ги исполнува условите за стекнување право на додаток на деца пропишани со Законот за додатокот на деца и за други форми на детска заштита на децата на воените осигуреници, им припаѓа додаток на деца, и тоа:

1) за дете до наполнети шест години живот – во износ од 1.040 динари месечно;

2) за дете од наполнети шест до наполнети 15 години живот, а за дете на редовно школување во осумгодишно училиште до крајот на учебната година во која наполнува 15 години живот, како и за дете кое наполнило над 15 години живот, ако е на редовно школување во училиште со средно насочено образование или во друго средно училиште – во износ од 1.352 динари месечно;

3) за дете на редовно школување во виша школа или на факултет или друга висока школа, како и за дете полно неспособно за стопанисување – во износ од 1.664 динари месечно.

2. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката за износот на додатокот на деца на воените осигуреници („Службен лист на СФРЈ”, бр. 69/83).

3. Оваа одлука се применува од 1 јули 1984 година.

4. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

Бр. 31-1
22 јуни 1984 година
Белград

Собрание на Заедницата
за социјално осигурување на
воените осигуреници

Претседател
на Претседателството,
Рахмија Кадениќ, с. р.

347.

Врз основа на член 76 од Законот за прометот на стоки и услуги со странство („Службен лист на СФРЈ”, бр. 15/77, 17/78 и 5/82), и член 50 став 3 од Статутот на Стопанската комора на Југославија, Собранието на Стопанската комора на Југославија на 12 седница одржана на 17 април 1984 година со стопанските комори на републиките и стопанските комори на автономните покраини, во согласност со Сојузниот извршен совет, донесува

ОДЛУКА

ЗА УРЕДУВАЊЕ НА ДЕЛОВНИТЕ ОДНОСИ СО ОПРЕДЕЛЕНИ ФИРМИ ВО СТРАНСТВО И СО ФИЗИЧКИ ЛИЦА ВО СТРАНСТВО ШТО СЕ ЗАНИМАВААТ СО НАДВОРЕШНОТРГОВСКО РАБОТЕЊЕ

1. Организациите на здружен труд и другите самоуправни организации и заедници (во натамошниот текст: организации на здружен труд) и формите на вршење стопански дејности во странство и работниците вработени во нив, при вршењето работи на надворешнотрговски промет со фирми и физички лица во странство, се должни да постапуваат во согласност со прописите, добрите деловни обичаи, совесноста и општиот деловен морал, моралните и имотните интереси на општествената заедница, а исто така да го чуваат и својот углед, угледот на другите организации и заедници и угледот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во странство.

2. Организациите на здружен труд од точка 1 на оваа одлука се должни, пред да воспостават деловни односи со фирми и физички лица во странство, да ги прибават и совесно со внимание на добар стопанственик да ги проучат информациите за фирмите, а особено за физичките лица со кои воспоставуваат деловни односи.

Информациите од став 1 на оваа точка се прибавуваат од Стопанската комора на Југославија.

Формите на вршење стопански дејности во странство од точка 1 на оваа одлука се должни информациите од став 2 на оваа точка да ги прибавуваат преку своите матични организации.

3. Се смета дека определена фирма во странство не ги исполнува условите во поглед на погодноста за работење со организации на здружен труд и со форми на вршење стопански дејности во странство во смисла на оваа одлука

ако од прибавените информации се утврди дека се во прашање фирми чии сопственици, сосопственици или лица вработени во тие фирми:

1) соработувале со окупаторот, се политички емигранти со потекло од Југославија, како и лица чие однесување е вперено против интересите на Социјалистичка Федеративна Република Југославија;

2) имале посебни овластувања и одговорности или вршеле стручни работи во форми на вршење стопански дејности во странство, а по одлуката на надлежните органи не се вратиле во земјата;

3) со правосилна судска пресуда се осудени поради сторено кривично дело против општествен имот, или ако против нив е поведена кривична постапка;

4) по сторено кривично дело против општествен имот односно по сомнение за сторено кривично дело емигрирале и станале недостапни за органите на општествената контрола, без оглед на тоа дали кривичната постапка е веќе поведена или не е поведена.

Се смета дека определени фирми во странство не ги исполнуваат условите од став 1 на оваа точка ако формално се водат на имиња на други лица, а вистинските сопственици се лица од одредбите под 1) до 4) на оваа точка, или ако таквите фирми вршат работи во името и за сметка на тие лица.

4. Врз основа на одлуката на Комисијата од точка 10 на оваа одлука ќе се смета дека определена фирма во странство не ги исполнува условите во поглед на погодноста за работење со организации на здружен труд и со форми на вршење стопански дејности во странство во смисла на оваа одлука, ако од информациите од став 1 на точка 2 од оваа одлука се утврди дека се во прашање фирми чии сопственици, сосопственици, или лица вработени во тие фирми:

1) имале посебни овластувања и одговорности во организација на здружен труд;

2) вршеле стручни работи во организација на здружен труд во врска со надворешнотрговскиот промет, односно економските односи со странство.

5. Се смета дека определено физичко лице во странство, кое за сметка на странска фирма се занимава со надворешнотрговско работење, не ги исполнува условите во поглед на погодноста за работење со организации на здружен труд и со форми на вршење стопански дејности во странство, во смисла на оваа одлука, ако од прибавените информации се утврди дека фиктивно е вработено во странство а неговото место на постојан престој или живеалиште е во Југославија.

6. Организациите на здружен труд и формите на вршење стопански дејности во странство не можат да работат со фирмите и физичките лица од точ. 3, 4 и 5 на оваа одлука.

Учесниците во надворешнотрговските и другите работи со странство, како и органите во постапка на контрола, во рамките на своите надлежности и законски овластувања се должни да ги спроведуваат заклучоците и мерките на Комисијата од точка 10 на оваа одлука и да се грижат за нивното спроведување.

7. Организациите на здружен труд и формите на вршење стопански дејности во странство се должни да ја запознаат Стопанската комора на Југославија со сознанијата за фирмите и физичките лица од точ. 3, 4 и 5 на оваа одлука.

8. Евиденција за фирмите и физичките лица од точ. 3, 4 и 5 на оваа одлука води Стопанската комора на Југославија.

9. Стопанската комора на Југославија им дава информации од евиденцијата од точка 8 на оваа одлука на заинтересираните организации на здружен труд и на самоуправните организации и заедници преку стопанските комори на републиките и стопанските комори на автономните

покраини, а на другите заинтересирани органи – непосредно.

10. Во Стопанската комора на Југославија се формира Комисија за спроведување на Одлуката за уредување на деловните односи со определени фирми во странство и со физички лица во странство што се занимаваат со надворешнотрговско работење (во натамошниот текст: Комисијата), во чиј состав влегува по еден претставник на Стопанската комора на Југославија, на стопанските комори на републиките и на стопанските комори на автономните покраини, на Сојузниот извршен совет односно на сојузните органи на управата и на сојузните организации што ќе ги определи Сојузниот извршен совет, на Народната банка на Југославија и на Здружението на банките на Југославија.

Комисијата донесува деловник за својата работа.

11. Кршењето на оваа одлука претставува повреда на добрите деловни обичаи, на моралните и имотните интереси на општествената заедница, како и повреда на угледот на организациите и заедниците и на угледот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија.

За донесување на одлука за повреда од став 1 на оваа точка е надлежен Судот на честа при Стопанската комора на Југославија.

Конечната одлука на Судот на честа при Стопанската комора на Југославија за кршење на одредбите од оваа одлука, Судот на честа му ја доставува на Сојузниот орган на управата надлежен за работи на надворешната трговија и на органот на управување со работата и работењето на организацијата на здружен труд, самоуправната организација и заедницата на која се однесува одлуката на Судот на честа, заради преземање на соодветни мерки.

12. Со денот на влегувањето на оваа одлука во сила престанува да важи Одлуката за уредување на деловните односи со определени фирми во странство и со физичките лица во странство што се занимаваат со надворешнотрговско работење („Службен лист на СФРЈ”, бр. 53/78).

13. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

Бр. 0210/62
17 април 1984 година
Белград

Собрание на Стопанската комора на Југославија

Претседавач на Собранието,
Славко Јанежич, с. р.

348.

Врз основа на чл. 10 и 21 од Законот за Интересната заедница за станбена изградба и управување со становите за потребите на работниците и функционерите на сојузните органи („Службен лист на СФРЈ”, бр. 36/75) и член 23 од Статутот на Интересната заедница за станбена изградба и управување со становите за потребите на работниците и функционерите на сојузните органи („Службен лист на СФРЈ”, бр. 25/76, 26/77, 15/78, 51/81 и 6/82), во согласност со Сојузниот извршен совет, Собранието на Интересната заедница за станбена изградба и управување со становите за потребите на работниците и функционерите на сојузните органи донесува

ОДЛУКА

ЗА ИЗДВОЈУВАЊЕ НА СРЕДСТВА ЗА ТЕКУШТО ОДРЖУВАЊЕ НА СТАНБЕНИТЕ ЗГРАДИ ВО 1984 ГОДИНА

1. За текушто одржување на станбените згради, со кои управува Интересната заедница за станбена изградба

и управување со становите за потребите на работниците и функционерите на сојузните органи (во натамошниот текст: Заедницата за домување) се издвојува дел од средствата во височина од 20% од износот на наплатената станарина во 1984 година.

2. За текушто одржување на станбените згради кои имаат деловен простор (локали и гаражи), покрај средствата од точка 1 на оваа одлука, се издвојува и дел од средствата во височина од 20% од износот на наплатената закупнина, пресметана на просечната станарина на зградата во 1984 година.

3. Средствата од точ. 1 и 2 на оваа одлука ѝ припаѓаат на секоја станбена зграда со која управува и за која го организира одржувањето Заедницата за домување.

Со средствата од став 1 на оваа точка располага органот на управувањето со станбената зграда.

4. За становите на сојузните органи во мешовити згради во Белград, со кои управуваат и други заедници за домување, се издвојува дел од средствата во височина од 20% од износот на станарината и закупнината и 1,6% на име на управувањето, согласно со Самоуправната спогодба за начинот и условите на одржувањето и управувањето со мешовити згради, од 19 јануари 1978 година.

5. Височината на делот од средствата за текушто одржување на станбените згради за станбениот фонд на сојузните органи надвор од територијата на град Белград, ќе се утврди со самоуправна спогодба односно со договор со заедниците за домување на соодветната општествено-политичка заедница, во согласност со нивните одлуки за текушто одржување.

6. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 02/2-3724/10-83
21 мај 1984 година

Белград

Претседател
на Собранието на заедницата
за домување,
Вуко Меденица, с. р.

349.

Врз основа на член 273 став 3 од Уставот на СФРЈ, во врска со точка 18 од Резолуцијата за општествено-економскиот развој и економската политика на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во 1984 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 70/83), Сојузниот извршен совет, извршните совети на собранијата на републиките и извршните совети на собранијата на автономните покраини склучуваат

ДОГОВОР

ЗА МЕРКИТЕ ЗА ОРГАНИЗИРАН ОТКУП НА ПЧЕНИЦА ОД РОДОТ НА 1984 ГОДИНА

Член 1

Учесниците на овој договор се согласни, во рамките на своите права и должности, со овој договор да ги утврдат заедничките обврски, одговорности и мерки со цел, по пат на организиран откуп на пченица од родот на 1984 година на единствениот југословенски пазар, да се откупат 3,4 милиони тони пченица или 68%. По републики и автономни покраини откупот на пченица од родот на 1984 година треба да изнесува:

- во илјади тони -

	План за производ- ство во 1984 година	План за от- куп во 1984 година	% од откупот 3:2
1	2	3	4
СР Босна и Херцеговина	395	260	65,8
СР Македонија	281	150	53,3
СР Словенија	165	75	45,6
СР Србија надвор од териториите на САП.	1.241	730	50,9
СР Хрватска	1.204	720	59,8
СР Црна Гора	10	2	20,0
САП Војводина	1.453	1.400	96,3
САП Косово	269	90	33,4

Член 2

Извршните совети на собранијата на републиките и извршните совети на собранијата на автономните покраини се согласни дека, во рамките на своите права и должности, ќе преземат мерки и активности за поттикнување на организираниот откуп на пченица од родот на 1984 година, вклучувајќи ги и даночните и други олеснувања, заради обезбедување на планираниот обем на откуп со кој ќе се задоволат потребите на Југославија.

Учесниците на овој договор се согласни дека откупот на пченица од родот на 1984 година ќе се врши само преку организациите на здружен труд што се занимаваат со организирано производство, откуп, промет и преработка на пченица.

Член 3

Извршните совети на собранијата на републиките и извршните совети на собранијата на автономните покраини се согласни дека во рамките на своите права и должности, ќе преземат мерки организациите на здружен труд што вршат организиран откуп на пченица од родот на 1984 година, на производителите на пченица што продаваат пченица од родот на 1984 година приоритетно и навремено да им се обезбеди репродукционен материјал за есенската сеедба во 1984 година (семе, минерално гувриво, средства за заштита на растенијата, гориво и добиточна храна).

Член 4

Учесниците на овој договор се согласни, во рамките на своите права и должности, да преземаат мерки и активности организациите на здружен труд што се занимаваат со организирано производство на пченица, откуп и промет на пченица, да вршат откуп на пченица од родот на 1984 година по договорените цени, и тоа за:

Дин/kg

1) пченица од I класа	22
2) пченица од II класа	21
3) пченица од III класа	20

Заради зголемување на откупот на пченица извршните совети на собранијата на републиките и извршните совети на собранијата на автономните покраини се согласни, во рамките на своите права и должности да предложат утврдување на единствена откупна премија за пченицата од родот на 1984 година во износ од 2 динари по килограм пченица односно 2,50 динари по килограм брашно.

Единствената откупна премија од два динара по килограм ќе им се исплатува на производителите на пченица при откупот на пченица од родот на 1984 година, а на производителите на брашно кога брашното ќе го продадат на

купувачи од друга република или автономна покраина, купувачите на брашно ќе исплатуваат премија во износ од 2,50 динари за килограм брашно.

Член 5

Извршните совети на собранијата на републиките и извршните совети на собранијата на автономните покраини, како учесници на овој договор, се согласни дека, во рамките на своите права и должности, ќе преземат мерки и активности заради поттикнување на организациите на здружен труд однапред да ги договараат испораките на пченица или брашно и во меѓусебните односи да го разрешат прашањето за начинот на исплата на премиите на производителите на пченица од родот на 1984 година за испорачените количества на пченица или брашно, заради рамномерна снабденост на единствениот пазар.

Член 6

Учесниците на овој договор се согласни да му предложат на Советот на гувернерите на Народната банка на Југославија да утврди:

1) стапката на реесконтот за кредитирање на залихите на пченица од родот на 1984 година да се зголеми на 70%, со тоа што за монетарните ефекти на зголемувањето на стапката на реесконтот и ефектите на порастот на производителско-продажните односно на договорените цени да се зголемат рамките на примарната емисија;

2) при пропишувањето на ограничувањата на обемот и динамиката на порастот на пласманите на банките да се овозможи непречено кредитирање на откупот на залихите на пченица од родот на 1984 година.

Реесконтниот кредит за кредитирање на залихите можат да го користат организациите на здружен труд што ја користат пченицата за производство на брашно, а ја откупуваат по цените од член 4 на овој договор.

Член 7

Учесниците на овој договор се согласни дека ќе преземат мерки, во согласност со прописите, на организациите на здружен труд што не вршат организиран откуп и промет на пченица по цените од член 4 на овој договор да им се одземе правото на реесконтниот кредит од член 6 на овој договор и дотогаш користениот кредит да се наплати, заради што Сојузниот пазарен инспекторат и органите на пазарните инспекции на републиките и автономните покраини ќе преземаат ефикасни мерки на контрола и ќе поднесуваат пријави до народните банки на републиките и народните банки на автономните покраини заради преземање на мерките од точ. 7 и 9 на Одлуката за остварување на целите и задачите на заедничката емисиона и парична политика и на заедничките основи на кредитната политика во 1984 година („Службен лист на СФРЈ”, бр. 17/84).

Член 8

Сојузниот извршен совет, како учесник на овој договор, ќе донесе прописи со кои ќе се забрани употребата на пченица за добиточна храна и со кои ќе се задолжат организациите на здружен труд што се занимаваат со преработка на пченица на индивидуалните земјоделски производители на пченица да им продаваат трици во количество од најмалку 10% од пченицата продадена на таа организација, ако производителот на пченица тоа го бара.

Член 9

Учесниците на овој договор се согласни дека, во рамките на своите права и должности, ќе преземат мерки и активности услугите за комбајнирање и вршење да се наплатуваат во пченица и тие количества на пченица да им се продаваат на организациите што се занимаваат со организирано производство, откуп, промет и преработка на пченица.

Член 10

Учесниците на овој договор се согласни, во рамките на своите права и должности, да преземат мерки надлежните органи, против организациите на здружен труд што продаваат или купуваат пченица, а при откупот на пченица не се придржуваат кон одредбите на овој договор, или го обусловуваат прометот на пченица, да ги преземаат со закон предвидените мерки.

Учесниците на овој договор се согласни дека, во рамките на своите права и должности, ќе обезбедат единственост на сите пазарни инспекции во вршењето на надзор и во преземањето на мерки.

Член 11

Учесниците на овој договор се согласни дека ќе го следат остварувањето на овој договор и дека петнаесетдневно ќе се известуваат за состојбата и за спроведувањето на договорот.

Член 12

Во случај на неизвршување на обврските од овој договор, учесниците на овој договор заеднички ќе ги разгледаат причините и последиците од неизвршувањето на тие обврски и навремено ќе преземат мерки заради нивно отстранување и поведување постапка против организациите на здружен труд што не се придржуваат кон одредбите на овој договор.

Член 13

Секој учесник на овој договор може да даде иницијатива за повторно разгледување на прашањата и односите што се предмет на овој договор, како и за измени и дополнувања на овој договор.

Член 14

Овој договор влегува во сила кога ќе го потпишат овластените претставници на Сојузниот извршен совет, на извршните совети на собранијата на републиките и на извршните совети на собранијата на автономните покраини.

Член 15

Овој договор се објавува во „Службен лист на СФРЈ”.

За Сојузниот извршен совет,
Синиша Корица с. р.
член на Советот и сојузен секретар за пазар и општи стопански работи

За Извршниот совет на Собранието на СР Босна и Херцеговина,
Мирко Пулиќ, с. р.
член на Советот

За Извршниот совет на Собранието на СР Македонија,
Дургут Единовски, с. р.
член на Советот

За Извршниот совет на Собранието на СР Словенија,
Алојз Клеменчиќ, с. р.
член на Советот

За Извршниот совет на Собранието на СР Србија,
Лука Мачкиќ, с. р.
член на Советот

За Извршниот совет на Саборот
на СР Хрватска,
Богдан Јанков, с. р.
заменик-претседател на Репуб-
личкиот комитет за стоковен
промет

За Извршниот совет на Собра-
нието на СР Црна Гора,
Рајко Вукчевиќ, с. р.
член на Советот

За Извршниот совет на Собра-
нието на САП Војводина,
Бертрон Ленке, с. р.
член на Советот

За Извршниот совет на Собра-
нието на САП Косово,
Зекир Терзики, с. р.
помошник – секретар за стопан-
ство

УСТАВЕН СУД НА ЈУГОСЛАВИЈА

ОДЛУКА

ЗА ОЦЕНУВАЊЕ НА УСТАВНОСТА НА ЧЛЕН 36 ОД ПРАВИЛНИКОТ ЗА РАСПРЕДЕЛБА НА СТАНОВИ И ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ СТАНБЕНИ КРЕДИТИ НА ОСНОВНАТА ОРГАНИЗАЦИЈА НА ЗДРУЖЕН ТРУД „ОЗУБЛЕЊЕ“ НА РАБОТНАТА ОРГАНИЗАЦИЈА „ЈУГОАЛАТ“ ВО НОВИ САД ОД 24 НОЕМВРИ 1982 ГОДИНА

1. Со оспорената одредба на член 36 од Правилникот е пропишано дека за секоја година работен стаж, остварен во Работната организација „Југоалат“, работникот добива 6 до 8 бодови, зависно од бројот на годините на работниот стаж, а за секоја година работен стаж, остварен надвор од Работната организација „Југоалат“, работникот добива 2 бода.

2. Оценувајќи ја уставноста на оспорената одредба на член 36 од Правилникот, Уставниот суд на Југославија, на седницата одржана на 23 мај 1984 година, врз основа на член 375 од Уставот на СФРЈ и член 32 од Деловникот на Уставниот суд на Југославија, со мнозинство гласови, донесе

Одлука

Се укинува член 36 од Правилникот за распределба на станови и за доделување станбени кредити на Основната организација на здружен труд „Озублење“ на Работната организација „Југоалат“ во Нови Сад од 26 ноември 1982 година.

Оваа одлука ќе се објави во „Службен лист на СФРЈ“, на начинот на кој е објавен оспорениот самоуправен општ акт.

3. Причините за оваа одлука се дадени во Одлуката на Уставниот суд на Југославија У-бр. 249/81 од 11 јули 1983 година, која е објавена во „Службен лист на СФРЈ“, бр. 62 од 9 декември 1983 година.

Оваа одлука Уставниот суд на Југославија ја донесе во состав: претседател на Уставниот суд на Југославија д-р Васил Гривчев и судии: д-р Стана Гукиќ-Делевиќ, д-р Јосиф Трајковиќ, Божидар Булатовиќ, Воислав Ракиќ, Рамадан Враниќи, д-р Александар Фира, Иван Франко, Славко Кухар, Мустафа Сефо, Јаким Спировски, Милосав Стиовиќ и Душан Штрбац.

У-бр. – 255/83
23 мај 1984 година
Белград

Претседател
на Уставниот суд на Југославија,
д-р **Васил Гривчев**, с. р.

СОДРЖИНА:

Страна

330. Уредба за измени и дополненија на Уредбата за основање и работа на претставништва на странски фирми во Југославија	879
331. Одлука за измени на Одлуката за утврдување на предметите, количествата и вредностите на кои при увозот на стоки се применуваат царински повластици	879
332. Одлука за најмалиот износ на тековните девизни резерви на Југославија за 1984 година	880
333. Одлука за определување на роковите до кои можат да се употребуваат мерилата со кои се врши мерење во мерни единици што не се предвидени со Законот за мерните единици и мерилата	880
334. Одлука за забрана на употребата на пченица за производство на добиточна храна и за исхрана на добиток	881
335. Одлука за измена на Одлуката за производителските продажни цени за пченица од родот на 1984 година	881
336. Одлука за измени на Одлуката за заштитните цени за пченица од родот на 1984 година	881
337. Одлука за задолжителна продажба на трици на производителите на пченица	881
338. Одлука за определување на највисоките продажни цени за масло за јадење	882
339. Правилник за вршење анализи и суперанализи за определување на количината на тешки метали (олово, бакар, железо и никел) во животните намирници – маслата, мастите и маргаринот	883
340. Правилник за условите под кои може да им се одобри исплата на паричните примања по Законот за основните права на воените инвалиди и на семејствата на паднатите борци на лицата со живеалиште во странство	884
341. Правилник за метролошките услови за мерила на маса-ваги за мерење на возила во движење	884
342. Одлука за каматните стапки на пласманите од примарната емисија	887
343. Одлука за надомест за користење на задолжителната резерва за одржување на дневната ликвидност на банките и на други финансиски организации	888
344. Одлука за дополненија на Одлуката за аналитичките сметки во Контниот план за банките	888
345. Одлука за усогласување на пензиите со движењето на просечните животни трошоци	889
346. Одлука за износот на додатокот на деца на воените осигуреници	889
347. Одлука за уредување на деловните односи со определени фирми во странство и со физички лица во странство што се занимаваат со надворешнотрговско работење	889
348. Одлука за издвојување на средства за текушто одржување на станбените згради во 1984 година	890
349. Договор за мерките за организиран откуп на пченица од родот на 1984 година	891
Одлука за оценување на уставноста на член 36 од Правилникот за распределба на станови и за доделување станбени кредити на Основната организација на здружен труд „Озублење“ на Работната организација „Југоалат“ во Нови Сад од 24 ноември 1982 година	893

